

Државна Виеолотарија на Македонија

**Техничка документација
за услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за
електронски игри на среќа**

01-ДСЕ/2018

Април 2018

Генерални карактеристики на играчките содржини за електронски игри на среќа

- Shop апликација - Windows Native
- Shop апликацијата да може да функционира и на Windows и на Linux оперативни системи
- Комуникациски протокол SOAP/JSON
- Енкрипција на комуникацијата - AES256 стандард
- Сертифицирани од некоја од лабораториите наведени во точка V од Јавниот повик
- Генератор на случајни броеви (RNG) да може да биде поставен и на локација во Република Македонија
- Графичкиот приказ да биде обезбеден преку Raspberry Pi или еквивалентен box
- Online интеграција за web
- Да се обезбеди целосна Техничка документација: API, архитектура на системот, упатства за употреба и сл.
- Задолжително да се обезбедат демо апликации во фазата на евалуација на понудите
- Web backoffice за десктоп и mobile

Lucky Balls (или еквивалентна)

- Прегледен и атрактивен дизајн на играта
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ
- Прогресивен џаќрот
- Најмалку 5 дополнителни бонус игри
- Најмалку 10 врсти на игри (маркети) со најмалку 60 опции за играње

Dog Racing

- Атрактивен дизајн на играта
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ
- Прогресивен џаќрот
- Најмалку 1 дополнителна бонус трка
- Најмалку 15 врсти на игри (маркети) со најмалку 200 опции за играње

Horse Racing

- Атрактивен дизајн на играта
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ
- Прогресивен џаќрот
- Најмалку 1 дополнителна бонус трка
- Најмалку 15 врсти на игри (маркети) со најмалку 200 опции за играње

Lucky Ten (или еквивалентна)

- Атрактивен дизајн на играта
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ
- Прогресивен џаќрот
- Најмалку 1 дополнителни бонус (детелина)
- Најмалку 10 врсти на игри (маркети) со најмалку 40 опции за играње

Texas Holdem

- Атрактивен дизајн на играта
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ
- Прогресивен џаќрот
- Можност за 8 играчи
- Random квоти
- Најмалку 5 врсти на игри (маркети) со најмалку 60 опции за играње

Virtual Football

- Атрактивен дизајн на играта
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ
- Прогресивен џаќрот
- Симулација на Champions лига
- Најмалку 15 врсти на игри (маркети) со најмалку 100 опции за играње
- До 6 голови по утакмица

vFootball Liga

- Атрактивен дизајн на играта
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ
- Прогресивен џаќрот
- Поддржани сите Европски (и Афрички) лиги
- Најмалку 20 врсти на игри (маркети) со најмалку 150 опции за играње
- До 6 голови по утакмица

Keno/Lucky Greek

- Atraktivan dizajn prikaza igre
- Podesiv RTP prema zahtevu klijenta (80-95%)
- Progresivni jackpot
- 8 vrsta igara (marketa) sa 28 opcija za igru
- Mogućnost povezivanja sa OPAP feedom

Video Roulette

- Atraktivan dizajn prikaza igre
- Podesiv RTP prema zahtevu klijenta (80-95%)
- Dinamički update svih betova na ekranu
- Snimci realnog cilindra

Понудувачот може да достави и дополнителни игри заедно со нивен опис, спецификации и демо верзии, проследени со финансиска понуда за нив

За секоја игра Понудувачот треба да достави поединечна финансиска понуда изразена во проценти (%). Основицата за пресметка на овој процент е дефинирана во точка IV. од Јавниот повик, без пресметан ДДВ.

Финансиската понуда треба да е потпишана од одговорно лице на Понудувачот.